



Република Северна Македонија  
Државен завод за статистика

### Образец 3Е.32А

Член 26 од Законот за државната статистика  
("Службен весник на РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11,  
104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18) и  
Програмата за статистички истражувања за  
периодот 2018-2022 година ("Службен весник на  
Република Македонија" бр.22/18 и 224/18).

## ИЗВЕШТАЈ

### ЗА ОСТВАРЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ОД РАНИ ПОСЕВИ И ОВОШЈЕ ВО 2019 ГОДИНА

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, заштитени со  
Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Реден број на извештајот \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--

пополнува  
статистика

#### ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА ЗА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА ИЗВЕШТАЈОТ

Деловен субјект-назив \_\_\_\_\_

*(единицата во состав, локалната единица, го впишува полниот назив на субјектот во чиј состав е,  
како и својот)*

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Реден број на единицата во состав (локалната единица) \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--

Општина - седиште \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--

Населено место - седиште \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Населено место на чија територија се одвива производството \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Улица \_\_\_\_\_ куќен број \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Е-пошта \_\_\_\_\_

Дејност според НКД Рев. 2 \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--

Извештајот го пополнуваат земјоделските претпријатија и земјоделските задруги што се занимаваат со растително производство.

Податоците се однесуваат на сопственото производство од користените површини, според состојбата на посевите и овошјето на 15 август 2019 година.

Извештајот се пополнува во два примерока од кои еден се доставува до надлежното регионално одделение за статистика, најдоцна до 20 август 2019 година.

**I. ОСТВАРЕНО ПРОИЗВОДСТВО ОД РАНИ ПОСЕВИ**

Посев		Ожнеана површина во хектари	Производство во килограми	
			по 1 хектар	вкупно
а	б	1	2	3
01	Пченица - вкупно			
02	Од тоа тврда пченица			
03	Рж			
04	Јачмен - вкупно			
05	Овес			
06	Маслодајна репка			
07	Афион-семе, кг			
08	Јагоди			
09	Малини			

Забелешка: Се искажува принос на зрното во нормално просушена состојба, на пример, пченица со 13% влага.  
Во пченица - вкупно е вклучена и семенската пченица.

**II. ОСТВАРЕНО ПРОИЗВОДСТВО ОД ОВОШЈЕ<sup>1)</sup>**

Вид на овошје		Површина на родни овоштарници, хектари	Број на родни стебла	Производство во килограми		
				вкупно производство	по 1 хектар	од 1 стебло
а	б	1	2	3	4	5
01	Цреши					
02	Вишни					
03	Кајсии					

<sup>1)</sup> Се искажува вкупниот број на родните стебла, вклучувајќи ги стеблата и производството од плантажните овоштарници

**ОД ТОА: ОСТВАРЕНО ПРОИЗВОДСТВО ОД ПЛАНТАЖНИ ОВОШТАРНИЦИ**

Вид на овошје		Површина на родни овоштарници, хектари	Број на родни стебла	Производство во килограми		
				вкупно производство	по 1 хектар	од 1 стебло
а	б	1	2	3	4	5
04	Цреши					
05	Вишни					
06	Кајсии					

Потребно време за пополнување на извештајот    мин.

Во \_\_\_\_\_ ден \_\_\_\_\_ 2019 година

Потпис на лицето кое го  
пополнило извештајот

(М.П.)

ДИРЕКТОР